

# АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ И ОТКРИВАЊЕТО НА АМЕРИКА

Во Националниот музеј на Турција има две карти направени во XVI век од турскиот адмирал Пири Реис. Извадени се од Бахрие (Книга на морињата), стар атлас на географски поморски карти. Пириовите карти датираат од 1513 и од 1528 година и на нив се претставени дел од морските брегови на Јужна Америка, Западна Африка, Шпанија, Франција, дел од Северна Америка, Гренланд, Нова Земја и дел од Канада. На картата од 1513 година фигурираат Мексико и Перу, кои биле пронајдени подоцна од спомнатиот датум. На картата од 1528 година фигурира Антарктикот, кој бил проучуван од експедиции околу триста години подоцна (во XIX век). Еден шпански морнар, заробен од Пири Реис, изјавил дека со тие карти се служел Кристофор Колумбо при откривањето на Америка, кои биле копирани од книга од времето на Александар Македонски! Од своерачните запишани бе-

лешки на турскиот адмирал се дознава дека картите ги подготвил со помош на документи кои на арабски биле наречени "џаферие" и биле нацртани во времето на Александар Македонски. Овој цар, како што е познато, сакал да го заземе цел свет за да создаде општо светско братство на народите, па секако спомнатите карти му биле познати или, пак, биле направени по негова заповед.

Најмистериозно во случајов е тоа што според мислењето на денешните специјалисти-експерти, кои ги разгледувале картите од Пири Реис, нивната точност и прецизност се такви така што можеле да бидат направени само со опсервации на земјата од сателит или барем од авион!

Даниел Мелвил

## ДЕНОТ НА СОФРИТЕ ПРОСЛАВЕН ВО СТРУШКО ПОДГОРЦИ

Секоја година на 4 јуни, во манастирот "Свети Јован Владимир" (Свети Јонче) во струшкото село Подгорци, на 15 километри од Струга, се одржува богослужба во чест на светиот маченик Јован Владимир. Богослужбата и пеењето на светиот леб, кој секоја година го носи стариот кум, го изведе свештеникот Ристе Наумоски од Струга.

Стотици христијани го посетија манастирот "Св. Јован Владимир" за да го одбележат денот посветен на великомаченикот, имаше гости од околните села Лабуништа, Вевчани, како и од градовите Струга и Охрид.

Денот на Св. Јован Владимир, покрај стариот кум, Владо Крстаноски, кој ја имаше подготвено годинашнава софра со мезе и пијалак, секоја година ја дополнува и писателот Јован

Стрезовски, кој редовно го слави својот именден и дава визита во ајатите на манастирот, бидејќи во далечната 1931 година бил крстен токму во овој манастир.

Манастирот "Св. Јован Владимир" е изграден во 1925 година, оваа година е забележана како осветување на манастирот. На почетокот од минатиот век, на влезот од селото, во дабовата шума, бил изграден храмот "Свети Јован Владимир", веројатно единствен манастир со тоа име во државава. Посветен му е на Св. Јован Владимир, истиот дукљански кнез на Зета, дел од денешна Црна Гора, а цар Самуил не само што ја покорил Зета, туку го заробил и кнезот Јован Владимир. И како заробеник, во синцири, го затворил на островот Ахил, во Преспа, во 988 година.



### FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**



Büro Makedonija Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33 Mob. 0171 / 5 46 32 20  
Feuerbach www.dautoski.de 0172 / 7 62 20 49



Денот бил топол и сончев, од кајчето се симнал млад, висок и убав човек, врзан во синџири. Го донеле војниците на царот Самуил. Го затвориле во темните зандани. Но, Косара, ќерката на Самуил, кришум го видела како го носат и во неа се јавил немир. Во мислите постојано ѝ се јавувал неговиот лик. Го засакала.

Кога по успешниот воен поход, цар Самуил се вратил во дворот на островот, ќерката Косара му се видела тажна и несреќна. По долго молчење, му рекла:

"Кнезот неколку дена тагува во темница, татко. Дозволи ми со дворјанките да го посетам, да му однесам нешто...".

"Тоа не доаѓа предвид", се налутил Самуил. "Како може царска ќерка да посети заробеник!? Па, тој го одби мојот сојуз против Византија, тој се бореше против мене".

Косара од ден на ден била сè потажна. Самуил видел дека се вљубила во младиот кнез и ѝ дозволил да го посети.

Таа љубов ги смирила двете завојувани држави, и според некои историски податоци, Владимир се оженил со Косара, ќерката на Самуил, во 999 година. По женидбата живеел и владеел цели 25 години.

Порано било поинаку. Секој печалбар, по враќањето дома, задолжително се вклучувал во традиционалната свеченост - Денот на софрите. Секој си го знае редот, местото, софрата,

нашиот корен и стеблото. По старост, по година, по печалбарски стаж.

Тоа беше радост за сите, не само за домаќинката која го чекаше својот домаќин за да го види, да му се насмевне и да му се нагледа, да го почувствува ритамот на срцето, да му посака добредојде дома. Оние кои не можеле да дојдат од печалба, спречени или едноставно не се знаело за нивната судбина, се спомнувале, не се забравале. Нивните софри беа богати - домаќинките со својот пород се радуваа за нив. Палеа свеќи за нив во манастирот, за здравје и добра печалба и за враќање дома.

Манастирот "Свети Јонче", како што го нарекуваат жителите од Подгорци, го спонзорирале, односно како донатори се јавуваат Захарија и Тофил Р. Павловиќ и браќата Василијеви, Петар Наумовиќ, Владимир Т. Ѓорѓевиќ (1925) сите од Подгорци, како и со прилог на жителите од Подгорци, е запишано на манастирската камбана (свонарот) издлабен во металот, забележале и препишале Стојан Кукунешоски и Александар Младеноски при реконструкцијата на манастирот во 1999 година.

Стојан Кукунешоски

## ЗА ДА СЕ ЗАВЕАТ ТРАГИТЕ ЗАМИНАА ВО СТРАНСТВО

Некогашните "борци", кои секогаш се "бореа" за својата Македонија, сега како нови жители се наоѓаат и живеат во соседните држави: Бугарија, Турција и Србија - раскажува Довче.

Дали власта сака да ги помилува од нивната "ангажираност" или не е кадарна да се справи со нивните злодела сторени на државата, но најмногу на народот, кој во месецот не може крај со крај да врзе. Со таква измама, како капак на сè, дојде и градежната мафија, за што се слуша по разни медиуми, дека еден стан им се продавал на седум луѓе - станари, кои сакале да купат стан. Како една алка од синџирот е и "Охис", една од најголемите фирми во државава, претходно "Бачило", и многу други, бројот не може да им се

доброи во нашава мала и убава Македонија. Се прашувам: Дали ќе се најде човек роден од мајка, што ќе може да им стави крај на овие мафијашки неделата?

Но, не ми се верува оти некогаш ќе се стави крај, зашто со ова бавно тркалање на "тркалото" работите само ќе се развлекуваат. А, тоа се гледа од судењата во судниците, каде се одигрува главната улога. Како може еден судија да го суди или да ги суди, а неколку адвокати да го бранат? - појаснува Довче.


Вработените се оставени повеќе месеци или години без плата, не им е платено пензиско-инвалидското осигурување, па како може него да го бранат адвокати-негови пријатели? А, со поголемата сума украдени девизи тој ќе може да плати и десет адвокати, а останатиот дел од тие пари се за него.

И по неколку години судење, одлагање во судот, делото ќе застаре и судскиот процес ќе заврши, а судениот ќе биде ослободен.

Или ќе биде ставен во затвор до две години и заради доброто однесување во затворот, ќе биде помилуван и пуштен.

А, украденото азно ќе му остане, не само за него, туку и за неговите правници! Таквите луѓе, кои фирмата и вработените ги довеле до питачки стап, треба да им се препуштат на вработените, тие да им судат и да им пресудат. Тогаш не само што ќе нема крадење, туку и другите никогаш нема да помислат да земат ниту влакно.

Димитар Илиевски



Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.